

Службен весник

на Република Македонија

Број 32

23 февруари 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
903. Одлука за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за домување.....	2	907. Правилник за дополнување на Правилникот на стандарди и нормативи за проектирање.....	8
904. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2016 година.....	2	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
905. Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночните инспектори, даночните контролори и даночните извршители.....	4	7. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот ЗНБП/ 2015/1923 од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....	2
906. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите.....	7	Огласен дел	1-52

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

903.

Врз основа на членот 105 став (3) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

I. За претседател и членови на Регулаторната комисија за домување, се именуваат:

- а) за претседател
- Ракип Малоски
- б) за членови:
- Катерина Димеска,
- Илија Китаноски,
- Љубинка Коробоска и
- Башким Алили.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1215/1
22 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

904.

Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2016 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИ- НИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2016 година (во нагаташниот текст: Програма) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот

развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2016 година.

Член 2

Во 2016 година ќе се одбележат следниве јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности:

1. 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски
Носител: Претседател на Република Македонија
Македонска академија на науките и уметностите
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
2. 150 годишнина од раѓањето на Ндре Мједа
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Музеј на албанската азбука - Битола
Книжевен клуб „Јехона е Карадакут“ - Куманово
3. 110 години од смртта на Ѓорѓи Сугарев
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Општина Битола
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
4. 110 години од смртта на Даме Груев
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Општина Крушево
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
5. 110 години од раѓањето на Михајло Апостолски
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
Институт за национална историја на Република Македонија
Општина Штип
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје
6. 110 години од раѓањето на Архиепископ Доситеј
Носител: Македонска академија на науките и уметностите
Институт за национална историја на Република Македонија
7. 110 години од раѓањето на Антон Панов
Носител: Институт за македонска литература
НУ Центар за култура „Антон Панов“ Струмица
8. 100 години од смртта на Иса Болетини
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Општина Сарај

9. 100 години од раѓањето на Орце Николов
Носител: Институт за национална историја
10. 100 години од раѓањето на Димката Ангелов - Габерот
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Општина Кавадарци
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
11. 100 години од раѓањето на Васил Куноски
Носител: Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје
12. 90 години од смртта на Крсте Петков Мисирков
Носител: Македонска Академија на науките и уметностите
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
13. 90 години работа на Природонаучниот музеј на Македонија
Носител: НУ Природонаучен музеј на Македонија
14. 90 години од смртта на Теодосиј Гологанов
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
15. 80 години од усвојувањето на првиот Устав на Исламската верска заедница во Македонија
Носител: Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
16. 80 години од смртта на Ганчо Хаџи Панзов
Носител: Општина Велес
Државен архив на Република Македонија
Општинска организација на борците од НОБ
17. 80 години од учеството на граѓани од Македонија во Шпанската граѓанска војна
Носител: Државен архив на Република Македонија
Сојуз на борците од НОБ
18. 70 години од објавувањето на првата македонска граматика од Круме Кепески
Носител: Македонска Академија на науките и уметностите
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје
19. 70 години од донесувањето на првиот Устав на Народна Република Македонија
Носител: Собрание на Република Македонија
20. 70 години од смртта на Мирка Гинова
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
Дом на култура „Мирка Гинова“ Демир Капија
21. 70 години од смртта на Трајко Попов
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Музеј на македонската борба за државност и самостојност
22. 70 години од постоењето на Драмски театар Скопје
Носител: Драмски театар Скопје
Факултет за драмски уметности - Скопје
23. 70 години од културната автономија на Македонците од Пиринскиот дел на Македонија
Носител: Институт за национална историја на Република Македонија
Институт за историја при Филозофски факултет, Скопје
24. 50 години од основањето на Факултетот за музичка уметност - Скопје
Носител: Факултет за музичка уметност - Скопје
25. 40 години од смртта на Крум Тошев
Носител: Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје
26. 40 години од смртта на Димитар Митрев
Носител: Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје
27. 40 години од смртта на Никола Бадев
Носител: Институт за фолклор
Општина Кавадарци
28. 30 години од смртта на Георги Божиќов
Носител: Македонска опера и балет
29. 10 години од инаугурацијата на монументот на Герѓ Кастриот Скендербег
Носител: Општина Чаир
30. 10 години од смртта на Вера Ацева
Носител: Општина Прилеп
Општинска организација на борците од НОБ
31. 10 години од смртта на Петре М. Андреевски
Носител: Институт за македонска литература
Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје
32. 5 години од смртта на Кирил Ристоски
Носител: НУ Центар за култура “Марко Цепенков“ Прилеп.

Член 3

Во 2016 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2-ри Август - Ден на Републиката, 8-ми Септември - Ден на независноста, 11-ти Октомври - Ден на народното востание, 23-ти Октомври - Ден на македонската револуционерна борба.
Носител: Претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, според утврдениот принцип на ротација.

Член 4

Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2016 година ќе се одбележуваат со:

- свечени седници, академии и научни собири,
- уметнички остварувања и манифестации,
- споменично одбележување,
- издавање на монографии и други публикации,
- издавање на пригодни поштенски марки,
- издавање на пригодни ковани пари,
- воспитно-образовни активности,
- информативно-пропагандни активности,
- изложбени активности, студиски денови, трибини и други облици на одбележување.

Член 5

За јубилејните годишнини од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија во 2016 година ќе бидат издадени монографии.

Член 6

Комисијата за култура на Собранието на Република Македонија ќе го следи спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

Член 7

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележување на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните и научните институции, јавните претпријатија, единиците за локалната самоуправа и други организации и здруженија.

Член 8

Финансиските средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 9

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1236/1
22 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

905.

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14, 61/15 и 27/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И НА ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ИНСПЕКТОРИ, ДАНОЧНИТЕ КОНТРОЛОРИ И ДАНОЧНИТЕ ИЗВРШИТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночните инспектори, даночните контролори и даночните извршители.

Член 2

Службената легитимација на даночните инспектори се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црвена боја, со димензии 6 x 9 см, заштитен со пластична фолија.

На предната страна, службената легитимација на даночните инспектори содржи натпис: „Република Македонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација, ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР“. Логото на Управата за јавни приходи е содржано во горниот лев агол, а во горниот десен агол е содржан сериски број. Во средината, има место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см, а под неа се впишуваат податоците за: името и презимето на даночниот инспектор со своерачен потпис, датумот на издавање, датумот на важност, регистарскиот број, потпис на директорот на Управата за јавни приходи и место за печат.

Задната страна на службената легитимација на даночните инспектори ги содржи грбот на Република Македонија и овластувањата на даночниот инспектор согласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на Управата за јавни приходи.

Формата и содржината на службената легитимација на даночните инспектори се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Службената легитимација на даночните контролори се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црвена боја, со димензии 6 x 9 см, заштитен со пластична фолија.

На предната страна, службената легитимација на даночните контролори содржи натпис: „Република Македонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација, ДАНОЧЕН КОНТРОЛОР“. Логото на Управата за јавни приходи е содржано во горниот лев агол, а во горниот десен агол е содржан сериски број. Во средината, има место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см, а под неа се впишуваат податоците за: името и презимето на даночниот контролор со своерачен потпис, датумот на издавање, датумот на важност, регистарскиот број, потпис на директорот на Управата за јавни приходи и место за печат.

Задната страна на службената легитимација на даночните контролори ги содржи грбот на Република Македонија и овластувањата на даночниот контролор согласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на Управата за јавни приходи.

Формата и содржината на службената легитимација на даночните контролори се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Службената легитимација на даночните извршители се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црвена боја, со димензии 6 x 9 см, заштитен со пластична фолија.

На предната страна, службената легитимација на даночните извршители содржи натпис: „Република Македонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација, ДАНОЧЕН ИЗВРШИТЕЛ“. Логото на Управата за јавни приходи е содржано во горниот лев агол, а во горниот десен агол е содржан сериски број. Во средината, има место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см, а под неа се впишуваат податоците за: името и презимето на даночниот извршител со своерачен потпис, датумот на издавање, датумот на важност, регистарскиот број, потпис на директорот на Управата за јавни приходи и место за печат.

Задната страна на службената легитимација на даночните извршители ги содржи грбот на Република Македонија и овластувањата на даночниот извршител согласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на Управата за јавни приходи.

Формата и содржината на службената легитимација на даночните извршители се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Службената легитимација на даночните инспектори, даночните контролори и даночните извршители се одзема, во следните случаи:

- при суспендирање на даночниот инспектор, даночниот контролор или даночниот извршител, се додека трае причината за суспендирањето и

- при откажување на договорот за вработување на даночниот инспектор, даночниот контролор или даночниот извршител.

Член 6

Во случај на губење на службената легитимација, даночниот инспектор, даночниот контролор, односно даночниот извршител ја известува Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје и ја огласува за неважечка на сопствен трошок.

Во случаите од ставот 1 на овој член, на даночниот инспектор, даночниот контролор, односно даночниот извршител му се издава нова службена легитимација.

Член 7

Службената легитимација на даночниот инспектор, даночниот контролор и даночниот извршител се заменува со нова кога заради оштетување ќе стане неупотреблива.

Член 8

Службените легитимации на даночниот инспектор, даночниот контролор и даночниот извршител кои се одземени во случаите од член 5 алинеја 2 на овој правилник и заменетите службени легитимации од член 7 на овој правилник, се поништуваат.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09), Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен контролор („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09) и Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен извршител („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-302/2

15 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

ПРИЛОГ 1

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Сериски број:

**Службена легитимација
ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР**

Име и презиме

Датум на издавање Датум на важност

Регистарски број Потпис на директор на УП



ОВЛАСТУВАЊА

Даночниот инспектор е овластен да спроведе постапки и работи во согласност со одредбите од Законот за даночна постапка и законите што ги уредуваат одделните видови даноци и тоа: проверка на работни книги, документација и евиденции; преземање на податоци од дигитални уреди; проверка на деловни и други простории, во кои се врши дејност или се чуваат добра; проверка на состојбата и вредноста на недвижности, имот и имотни права што подлежат на оданочување; преглед на материјали, залихи, инвентар, сировини, полупроизводи, готови производи и основни средства; привремено одземање на предмети и документи кои можат во прекршочна и кривична постапка да послужат како доказ и добра ставени во промет кои не се прописно евидентирани, како и други работи од значење за утврдувањето на јавните давачки.

ПРИЛОГ 2

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Сериски број:

**Службена легитимација
ДАНОЧЕН КОНТРОЛОР**

Име и презиме

Датум на издавање Датум на важност

Регистарски број Потпис на директор на УП



ОВЛАСТУВАЊА

Даночниот контролор е овластен да спроведе постапки и работи во согласност со одредбите од Законот за даночна постапка и законите што ги уредуваат одделните видови даноци, и тоа: контрола на приходите кај даночните обврзници согласно одредбите од Законот за персоналниот данок на доход; физички попис кај даночните обврзници и контрола над спроведувањето на Законот за регистрирање на готовински плаќања.

ПРИЛОГ 3



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

906.

Врз основа на членот 57 став 2 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15 и 192/15), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИЈИТЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/13, 147/14 и 50/15) во членот 9 ставот (2) се менува и гласи:

„Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист изнесува:

а) од европски дестинации, освен за земјите од Бенелукс, Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Англија, Германија, Русија, Украина, Израел, Австрија, Италија, Франција, Шпанија, Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, 25 евра во денарска противвредност;

б) за земјите од Бенелукс (Белгија, Холандија, Луксембург), Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Русија, Украина, Обединети Арапски Емирати, Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите Американски Држави, Јапонија, Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција и Шпанија, 65 евра во денарска противвредност;

в) за Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, 35 евра во денарска противвредност и
г) од интерконтинентални дестинации, 45 евра во денарска противвредност”.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово и Бугарија, со остварени минимум четири ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност”.

Член 2

Во членот 10 во ставот (2) по зборот “Јапонија” се додаваат зборовите: “Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција и Шпанија”.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, со остварени минимум три ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност”.

Во ставот (3), кој станува став (4), зборот “седум” се заменува со зборот “четири”.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-1537/1
17 февруари 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**907.**

Согласно член 74 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ НА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/12 и 29/15) во членот 134 во ставот (1) по зборовите „јавни објекти,“ се додаваат зборовите „деловни објекти и објекти за колективно домување,“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2790/1
19 февруари 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.**

ISSN 0354-1622





**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
7. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот ЗНБП/ 2015/1923 од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ ЗНБП/2015/1923 ОД 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлука 2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја, Одлуката 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивните мерки против Република Гвинеја, (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 93/11) и Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.

Член 6

Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2016 година.

Член 7

Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-987/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

27.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 281/9

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1923

of 26 October 2015

amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 25 October 2010, the Council adopted Decision 2010/638/CFSP ⁽¹⁾ concerning restrictive measures against the Republic of Guinea.
- (2) On the basis of a review of Decision 2010/638/CFSP, those restrictive measures should be extended until 27 October 2016.
- (3) Decision 2010/638/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Article 8(2) of Decision 2010/638/CFSP is replaced by the following:

2. This Decision shall apply until 27 October 2016. It shall be kept under constant review. It shall be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 26 October 2015.

For the Council
The President
E. MOGHERINI

⁽¹⁾ Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea (OJ L 280, 26.10.2010, p. 10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2015/1923 НА СОВЕТОТ

од 26 октомври 2015 година

за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 25 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлука 2010/638/ЗНБП ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.

(2) Врз основа на прегледот на Одлука 2010/638/ЗНБП, рокот на рестриктивните мерки треба да биде продолжен до 27 октомври 2016 година.

(3) Затоа, Одлука 2010/638/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Член 8(2) од Одлука 2010/638/ЗНБП се заменува со следново:

„2. Оваа одлука се применува до 27 октомври 2016 година. Оваа одлука е предмет на постојан преглед. Оваа одлука се обновува или изменува, како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Луксембург, 26 октомври 2015 година.

За Советот
Претседател
Ф. МОГЕРИНИ

¹ Одлука 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивни мерки против Република Гвинеја (Сл. весник L 280, 26.10.2010 година, стр.10).



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

